

Реакција на Македонската асоцијација на новинари по повод одлуката на владата за регистрација на

медиуми за он-лајн следење на прес конференциите на МАН: Владата намерно прави дискриминација на медиуми во време на вонредна владата со исклучиво фаворизирање на едно

По повод повикот на владата за регистрација на медиуми за он-лајн следење на прес
здружение и постапка која е спротивна на законот
конференциите на владата, со исклучиво фаворизирање на едно здружение и

постапка која е спротивна на законот, владата објави дека следење на прес
конференции е можно само од информативни портали регистрирани кај невладината
организација Здружение на новинари ЗНМ.

Македонската асоцијација на новинари (МАН) по тој повод соопштува:

Информативните интернет портали секаде во Европа се дигитален медиум
равноправен со другите традиционални медиуми. Традиционалните медиуми:
телевизии, радиа и весници се регистрирани/пријавени во Агенцијата за медиуми,
согласно постапка утврдена со закон во институција која работи според валидни
закони.

Иако МАН десет години инсистира и дигиталните медиуми, порталите, да бидат
регистрирани рамноправно во Агенцијата за медиуми, Здружението на новинари ЗНМ
и две други невладини организации заради свои финансиски интереси не се
согласуваат со тоа, и регистрацијата не е извршена.

Во очекување на регистрација при Агенцијата за медиуми, Информативните портали се
веќе три години здружени и регистрирани во меѓународната организација ИАБ
Македонија. Неодамна, своја параорганизација за регистрирање информативни портали
покрена токму ЗНМ кои десет години се против регистрација на порталите во законски
овластената Агенција за медиуми во обид да имаат контрола врз медиумите и
остварат профит низ приходи од финансиски грантови.

Во Македонија, повеќе од 15 години, како најмасовна организација на новинарското
здружување постои Македонската асоцијација на новинари МАН која не дозволува
параорганизации како ЗНМ да преземат овластувања кои со закон и се дадени на
легална и законски утврдена институција за регистрација на медиуми – Агенцијата за
медиуми, а владата со оваа одлука го поттикнува токму тоа – го крши законот и на
невладина организација ЗНМ и дава ингеренции кои со закон се веќе дадени на
Агенцијата за медиуми.

Реакција на Македонската асоцијација на новинари по повод одлуката на владата за регистрација на

медиуми за он-лајн следење на прес конференциите на

Дали утре друга невладина организација под контрола на партии од власта ќе почне владата со исклучиво фаворизирање на едно да издава лиценци на адвокати и судии наместо со закон утврдените институции?

здружение и постапка која е спротивна на законот

Информативните портали се медиуми со еднаков статус како и традиционалните, и со доминација во индустријата на медиуми и информации, пред сите други медиуми.

Владата може, сега кога ги има сите овластувања, со три збора да го дополни постојниот Член 1 од Законот за медиуми и во набројување на опишани медиуми да додаде: ... како и информативни интернет портали.

Со тоа и статусот ќе биде решен равноправно со другите медиуми, што е пракса во сите држави во Европската унија каде информативните интернет портали имаат еднаков статус со другите традиционални медиуми.

Или, владата како сега ќе врши создавање на параинституции и парарегулатори на медиумите за да се заштити себеси од новинари и медиуми кои не се под контрола на владеачките партии, и со незаконско давање ингеренции на невладина организација кои, по закон, припаѓаат на законски утврдената институција – Агенција за медиуми. МАН бара Владата веднаш да ја повлече својата одлука и да не влегува во опасни преседани и обиди да создава партиски параниституции, денес во медиумите а утре и пошироко.

Скопје,

22 март 2020 година